

**"Тоа што го пружи
Мајка Тереза е феномен
не само во
христијанството, туку и
во хуманизмот. Таа е
херој, човек хуманиста",
рече академик
Грозданов.**

Пишува: Милева ЛАЗОВА

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА УПОКОЈУВАЊЕТО НА МАЈКА ТЕРЕЗА

МИСИЈА

За мисијата на најпознатата скопјанка говореше академик Цветан Грозданов, кој рече дека Мајка Тереза покажа колку може снагата на личноста да го придвижува светот.

"Во овој момент би сакал да кажам неколку збора за нашата Мајка Тереза - Гонца Бојаџиу. Како одминува времето таа станува сè поголема во нашите очи. Таа е личност со огромни заслуги од Скопје до Калкута, до Португалија, Америка, северните земји, цел свет, бидејќи лекуваше болни, гладни, лепрозни, изнемоштени луѓе. Тоа што го пружи Мајка Тереза е феномен не само во христијанството, туку и



СТАТУЕТКА И ВО РАЦЕТЕ НА
БЕДРЕДИН ИБРАИМИ

ХУМАНОСТА НА ГОНЦА БОЈАЏИУ ГО ПРИДВИЖИ СВЕТОТ

Во свечената сала на Македонската академија на науките и уметностите по повод Денот на упокојувањето на големата хуманистка Мајка Тереза, со пригодна свеченост, на годинашните хуманисти им беа доделени признанијата и статуетките Мајка Тереза.

На централното чествување пригодно обраќање имаше академик Цветан Грозданов, а во уметничко-духовната програма настапија еминентни имиња како примадоната Милка Ефтимова, Јасминка Чакар, Тоше Проески, Адријан Гаџа, Александар Митевски, Миланка Новеска, дуото Груби, Есма...



"Задоволството е големо, но не е помала и возбудата. Она што го направила Мајка Тереза на некој начин го поддржуваме на најдобар можен начин од аспект на хуманоста. Моја порака до младите генерации е да ги направат оние приземни работи, бидејќи она што треба да го направат ќе остави печат на земјата. По тоа ќе ги ценат генерации. Мислам дека има капацитет и кај младите генерации да го продолжат делото на Мајка Тереза, која остави силен печат низ целиот свет", истакна бизнисменот Ристо Гуштеров.

во хуманизмот. Таа е херој, човек хуманист", рече академик Грозданов. Премиерот Никола Груевски, поради државнички обврски не присуствуваше на манифестацијата, но затоа испрати телеграма во која искажа дека треба да сме горди што од нашава земја потекнува Мајка Тереза, жена која несебично ја даруваше својата хуманост секаде во светот.

"На сите добитници им честитам и веру-

вам дека во иднина со вашата хуманост ќе продолжите да бидете пример и на другите", истакна во телеграмата премиерот Груевски.

СТАТУЕТКИ

Признанија "Послание Мајка Тереза" за хуманисти на годината добија Емил Илиќ, спортист и крводарител, за мировната мисија пеш од Скопје до Брисел и од Македонија до САД со велосипед, како и бизнисменот Ристо Гуштеров, добротвор (донацијата на духовниот храм во Радовиш, за солидарноста со луѓето во неволја и за личниот придонес за странски вложувања во стопанскиот развој на Македонија). Статуетки со ликот на Мајка Тереза им беа врачени и на проф. д-р Самуел Садикарио, за дострели во работата и за лично ангажирање за градба на трајниот светилник и духовен вртот во спомен на скопските Евреи, од кој ќе се возвишуваат хуманите и цивилизациските вредности на заедничкиот живот на луѓето; потоа на Бедредин Ибраими; па на Македонската радио-телевизија за континуираниот творечки и креативен програмски публицитет во обнародувањето на благородната мисија и духот на хуманоста во родната земја на Мајка Тереза и за директните преноси од сите чествувања посветени на Светицата. Потоа со статуетки се закитија и Драги Аргировски, новинар-публицист и еден од основачите на асоцијацијата "Мајка Тереза" за посебниот придонес во активностите посветени и инспирирани од ликот и делото на Мајка Тереза, како и Адријан Гаџа, поп пејач, исполнител на песната посветена на Мајка Тереза, а која се разгласува на албански, македонски, англиски, италијански, бенгалски, шпански и француски јазик, песна која беше најслушана на програмата на Радио Ватикан.



ПРИЗНАНИЕ ЗА МИРОВНАТА
МИСИЈА НА ЕМИЛ ИЛИК